

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА VISA БИЗНИС ДЕБИТНА КАРТИЧКА
**Податоци за правното лице
(корисник на основна картичка)**

| |
|---|
| Назив на правното лице: |
| Адреса: |
| Вид на претпријатие: Јавно <input type="checkbox"/> Приватно <input type="checkbox"/> |
| Матичен број: |
| Даночен број: |
| Датум на основање: |
| Надлежен суд: |
| Продажно место на MasterCard® Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Телефон: |
| Факс: |
| Email: |
| Број на денарска сметка во ОБ: |
| Број на девизна сметка во ОБ: |
| Лозинка за идентификација: |
| Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци) |
| |

Корисник на дополнителна картичка

| |
|---|
| Име: |
| Презиме: |
| Татково име: |
| Датум на раѓање: |
| Место на раѓање: |
| ЕМБГ |
| Број на лична карта: Важи До: |
| Број на пасош: Важи До: |
| Адреса: |
| Град: |
| Домашен телефон: |
| Мобилен телефон: |
| Email: |
| Лозинка за идентификација: |
| Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци) |
| |

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

Корисник на дополнителна картичка

| |
|---|
| Име: |
| Презиме: |
| Татково име: |
| Датум на раѓање: |
| Место на раѓање: |
| ЕМБГ |
| Број на лична карта: Важи До: |
| Број на пасош: Важи До: |
| Адреса: |
| Град: |
| Домашен телефон: |
| Мобилен телефон: |
| Email: |
| Лозинка за идентификација: |
| Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци) |
| |

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

Корисник на дополнителна картичка

| |
|---|
| Име: |
| Презиме: |
| Татково име: |
| Датум на раѓање: |
| Место на раѓање: |
| ЕМБГ |
| Број на лична карта: Важи До: |
| Број на пасош: Важи До: |
| Адреса: |
| Град: |
| Домашен телефон: |
| Мобилен телефон: |
| Email: |
| Лозинка за идентификација: |
| Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци) |
| |

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

